

## Вовед

Методологијата е наука за методите, општа теорија на научното сознание, но и посебна дисциплина на проучување на логички операции и техничко- истражувачки постапки на некоја наука. Како внатреначна дисциплина, методологијата критички ги испитува научната постапка, техничките средства и инструментите со кои се служи науката, начинот на логичката обработка на податоците до кои таа доаѓа, а настојува и да ги одреди оптималните услови под кои треба да се врши истражувањето на некое дефинирано подрачје на одредена наука.

Во ваквата методологија во потесно смисла разликуваме технички и логички методи на истражување. Првите се однесуваат на организацијата на посматрањето, експериментирањето и точното мерење. Тие обесзбедуваат оптимални услови под кои може да се дојде до употребливи научни податоци. Другите се однесуваат на научните обработки на податоците, изведување на заклучоци и градење на теории и системи. Тие, пак, ги утврдуваат условите под кои се сознава научната вистина. Првите имаат помошен карактер и варираат од една специјална наука до друга, а другите го чинат основниот предмет на методологијата, доколку таа претставува дел од логиката.

Теоретските ставови, законите и правилата на логиката во практичната примена на научното истражување стануваат принципи на методологијата. Некои ментални активности и форми на сознание (дефиниција, класификација, анализа, синтеза, хипотеза, индукција, дедукција, доказ) им се заеднички на сите науки- тие се предмет на проучување на општата методологија на научното сознание.

## Што е методологија?

Методологијата, која во основа е логичка дисциплина ги проучува одделните методи, секогаш се стреми да го систематизира и да го оцени истражувачкото искуство на една наука. Како таква, методологијата, гледано во однос на истражувачката дејност на одделна наука, е посамостојна.

Примарна функција на методологијата е е логично-епистемолошка критика на научно-истражувачката практика, земена во сите нејзини логички, технички, организациски и стратешки аспекти.

## Предмет на методологија

Научниот метод е предмет на методологијата. Тоа е целина, комплекс на кохерентни, конзистентни, синтетизирани, научно верификувани сознанија и научно-теоретски и практично проверени правила и норми, мисловни и практични дејности и инструменти, со кои се стекнува научно сознание или, поедноставено, тоа е начин на стекнување на научно сознание.

Методот на науката е „...начин или пат теоретско-практично стекнување, проверување и развиток на научното сознание“.

## Составни делови на методот

Составни делови на методот, согласно дадената дефиниција, се:

- 1) логичкиот дел, т.е., правилата и нормите на вистинитото мислење како општи рамки и насочувач на интелектуалните процеси во стекнувањето на научното сознание;
- 2) епистемолошкиот, т.е., научно-теоретскиот дел во кој се содржани основните научно-теоретски поставки и фундаментални сознанија на определена наука, односно научна дисциплина, како и категоријално- појмовниот и терминолошки систем;
- 3) методско-техничкиот дел чии содржини се научно и практично проверени сознанија за начините на истаржување, техниките на примена со кои тие начини (методи) се користат во истражувачката практика.

## Класификацији на Методологијата

Спрема критериумот на општоста треба да се разликуваат општа методологија, методологија т.нр. корпуси на науки и методологија на посебните науки.

**----- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. -----**

[www.maturskiradovi.net](http://www.maturskiradovi.net)

МОŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: [maturskiradovi.net@gmail.com](mailto:maturskiradovi.net@gmail.com)